



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
ПАВЕЛ ШАТЕВ

СТУДИИ НА СЛУЧАЈ ЗА ТЕСТ

УСТАВНО ПРАВО

1. До Уставниот суд на Република Македонија е поднесена иницијатива од страна на лицето Н.Н. од Скопје со која бара од Судот да ги поништи пресудите на Управниот суд Скопје и Вишиот управен суд Скопје што се однесуваат на одобрение за градба.
2. Граѓанин на Република Македонија, припадник на заедница која не е мнозинство во Република Македонија има доставено претставка до Народниот правобранител поради преземени дејствија за рушење на објект од страна на Министерството за транспорт и врски, како првостепен орган, наведувајќи дека рушењето е по основ на етничка припадност.
3. Министерството за правда на РМ и Министерството за надворешни работи на РМ се прогласиле за надлежни да решаваат одреден предмет. Двата органа влегле во позитивен судир на надлежност, бидејќи и двете министерства сметале дека се надлежни да постапуваат по предметот.
4. Пратеник во Собранието на РМ одлучил од лични причини да поднесе оставка од функцијата.
5. Против лицето А.Ж. е поведена судска постапка во која лицето е обвинето дека сторило кривично дело „Малтретирање во вршење на служба“. Додека судската постапка е се уште во тек неколку медиуми објавиле новинарски прилози каде лицето А.Ж. било прогласено за виновно и јавноста била информирана дека Судот има изречено казна затвор на А.Ж.
6. Министерството за здравство оценило дека четири члена од Законот за здравствена заштита се во спротивност со Уставот на РМ. Овластено лице од Министерството покренало иницијатива за оценка на уставноста на тие четири члена пред Уставниот суд на РМ.
7. На лицето В.М. со поединечен акт на Министерството за труд и социјална политика, но и со конкретно дејство на социјален работник му било повредено правото на еднаквост по основ на етничка припадност. Лицето В.М. поднел барање за заштита на правото на еднаквост до Уставниот суд на РМ согласно член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија.
8. На пленарна седница пратениците изгласале нов Закон за високото образование.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
ПАВЕЛ ШАТЕВ

9. На пленарна седница пратениците ја разгледуваат предлог-одлуката за менување на границата на Републиката.
10. На пратеникот Н.Н. со правосилна судска пресуда му е изречена казна затвор од 10 години за сторено кривично дело убиство.
11. Кај актуелниот претседател на Републиката е утврдена трајна спреченост да ја врши функцијата претседател на државата. Трајната спреченост е уставно утврдена причина за престанок на функцијата претседател на Републиката.
12. Собранието на РМ има утврдено сериозно прекршување на Уставот од страна на претседателот на Републиката.
13. По конечното официјализирање на изборните резултати од страна на ДИК, Собранието треба да ја одржи првата конститутивна седница.
14. Пратеничка група во Собранието на РМ утврдила дека има причина за утврдување одговорност во работата на министерот за здравство во Владата на РМ. Во име на пратеничката група, координаторот поднел до претседателот на Собранието интерпелација за работата на министерот.
15. Во Собранието на РМ е основан нов Комитет за односи меѓу заедниците.
16. Неколку пратеника во Собранието на РМ утврдиле дека постојат повеќе причини за покренување прашање за доверба на Владата на РМ.
17. По истекот на мандатот на членовите на судскиот совет на РМ се отвора постапка за избор на нови членови.
18. Отворена е постапка за избор на нов Јавен обвинител на Република Македонија.
19. Отворена е постапка за избор на нови членови на Уставниот суд на РМ.
20. Владата на РМ потпишала меѓународен договор со друга држава.